

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 115 год. LXVII

29 август 2011, понеделник

Цената на овој број е 120 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2678. Одлука за изменување на Одлуката за определување на дневниците за службено патување во странство на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	2	2683. Правилник за начинот на контрола на условите на пласирање на ѓубрињата на пазар на големо и мало и на контрола на квалитетот на ѓубриња, методите за земање на примероци и испитување, количеството на примероците и постапката (*).....	4
2679. Одлука за остварување на правото на пратеникот избран од државјаните на Република Македонија кои на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство за службена посета на изборната единица од која е избран.....	2	2684. Правилник за формата и содржината на известувањето заради недонесување на решение по поднесена жалба...	5
2680. Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1).....	3	2685. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за недонесување на решение за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување, односно на решение за одбивање на барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување.....	7
2681. Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2).....	3	2686. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за недонесување на решение за податоците утврдени во матичната евиденција, односно на решение за одбивање на барањето за податоците утврдени во матичната евиденција.....	9
2682. Правилник за начинот на спроведување на мерките за привремена или трајна забрана на производство и пласирање на ѓубрето на пазар во зависност од проценката на ризикот од ѓубрето за здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина (*).....	3	2687. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтни деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
		2688. Исправка на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2011.....	12
		Огласен дел	1-36

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2678.**

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 6 и став 2 од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005 и 161/2008) и член 2 точка 7 став 2 алинеја 12 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2011), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 август 2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за определување на дневниците за службено патување во странство на пратениците во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2009), во членот 2 алинеја 1 бројот „50%“ се заменува со бројот „35%“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„Ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот не се исплатува дневница“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-3547/3
26 август 2011 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
на Собранието на Република
Македонија,
Илија Димовски, с.р.

2679.

Врз основа на членовите 34-б и 34-в од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008 и 51/2011), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 август 2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРАТЕНИКОТ ИЗБРАН ОД ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НА ДЕНОТ НА ИЗБОРИТЕ СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ИЛИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ЗА СЛУЖБЕНА ПОСЕТА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА ОД КОЈА Е ИЗБРАН****Член 1**

Пратеникот во Собранието на Република Македонија избран од државјаните на Република Македонија кои на денот на изборите се на привремена работа или престој во странство има право шестпати во текот на една година службено да ја посети изборната единица од која е избран. Службената посета на изборната единица е во траење од една недела.

Член 2

Пратеникот од членот 1 на оваа одлука за реализирање на службената посета на изборната единица од која е избран доставува известување за службена посета на изборната единица од која е избран до координаторот на пратеничката група и до претседателот на Собранието на Република Македонија.

Во известувањето пратеникот од членот 1 на оваа одлука ја наведува причината за службената посета и дестинациите, односно местата кои ќе бидат посетени и времето на посетата.

Член 3

Одобрената службена посета од страна на координаторот ја разгледува претседателот на Собранието со потпретседателите на Собранието и нивниот став во однос на реализирањето на службената посета е содржан во записник од одржаниот состанок. Записникот заверен преку архивата на Собранието се доставува до генералниот секретар на Собранието и раководителите на надлежните сектори заради преземање на натамошни активности и до подносителот.

Член 4

Службената посета на пратениците од членот 1 на оваа одлука ја реализира Службата на Собранието на Република Македонија согласно Упатството за надлежностите на Службата на Собранието на Република Македонија во доменот на организирањето и постапката на службените патувања при реализирањето на редовната и повремениот (ад хок) меѓународна соработка.

Член 5

Пратеникот за службената посета од членот 1 на оваа одлука има право на надоместок на патните трошоци, на дневница за службено патување во странство, трошоци за сместување и останати патни трошоци.

Средствата за набавка на авио билетот за службената посета од членот 1 на оваа одлука, се на товар на Собранието на Република Македонија.

За надоместок на останатите патни трошоци за службената посета на пратеникот му се одобруваат 500 евра, за што треба да достави сметка за направените трошоци. Доколку за време на службеното патување настанат поголеми патни трошоци од утврдените истите се признаваат по одобрување од претседателот на Собранието со потпретседателите на Собранието.

Висината на дневницата за службено патување во странство се определува согласно Одлука за определување на дневниците за службено патување во странство на пратениците во Собранието на Република Македонија.

Издатокот за сместување при службеното патување се пресметува врз основа на приложена сметка за сместување. Се признава сместување во хотел со категорија до четири ѕвездички. Под сместување не се подразбира сместувањето за дневен одмор.

Член 6

За реализираните службени посети на пратеникот од членот 1 на оваа одлука се води евиденција во Секторот за финансиски прашања во Службата на Собранието на Република Македонија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-3547/4
26 август 2011 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
на Собранието на Република
Македонија,
Илија Димовски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2680.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 1), објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА
ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ,
НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ
ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 1)

Во член 1, став 4 наместо зборовите „280 дена“ треба да стојат зборовите „290 дена“.

Број 51-4365/2
29 август 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

2681.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на Одлуката за започнување постапка за доделување концесија за вршење на работите на изградба, реконструкција, одржување, наплата на патарина и користење на дел од државните патишта во Република Македонија (Пакет 2), објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА
ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ,
НАПЛАТА НА ПАТАРИНА И КОРИСТЕЊЕ НА
ДЕЛ ОД ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ПАКЕТ 2)

Во член 1, став 4 наместо зборовите „280 дена“ треба да стојат зборовите „290 дена“.

Број 51-4365/3
29 август 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2682.**

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за губриња („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09 и 17/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА
ПРИВРЕМЕНА ИЛИ ТРАЈНА ЗАБРАНА НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО И ПЛАСИРАЊЕ НА ГУБРЕТО НА ПАЗАР
ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПРОЦЕНКАТА НА РИЗИКОТ ОД
ГУБРЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ЛУГЕТО, ЖИВОТНИТЕ,
РАСТЕНИЈАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ()**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на мерките за привремена или трајна забрана на производство и пласирање на губрето на пазар во зависност од проценката на ризикот од губрето за здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина.

Член 2

Мерката за привремена забрана на производство и пласирање на губрето на пазар се спроведува од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на државниот фитосанитарен инспектор доколку се констатира дека:

1. Производниот процес не ги исполнува условите предвидени со технологијата за производство на губриња;
2. Има отстапувања во промена на својствата на губрето како на пример, промена на бојата, на конзистенцијата, хигроскопноста и сл.;
3. Во производниот процес се појавуваат недостатоци (испарување на штетни материи, опасност од експлозија, опасност од самозапалување) кои преставуваат ризик по здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина;
4. Инволвираните во производниот процес каде се врши производство на губриња не се обезбедени со ХТЗ - опрема;
5. Стручниот кадар кој врши производство нема соодветно образование;
6. Производните простории не ги исполнуваат условите за производство на губре , со што преставува ризик по здравјето на вработените;
7. Средството за транспорт не одговара на прописите за превоз на губре кое преставува опасност и ризик за здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина; и
8. Се врши пласирање на губрето на пазар, спротивно на условите што ги пропишал производителот односно:
 - губрето нема соодветна декларација;
 - променета е оригиналната амбалажа и е извршено препакување или преетикетирање;
 - оригиналната амбалажа е оштетена, има истекување на губрето, што преставува ризик и го загрозува здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина; и
 - стручниот кадар кој врши пласирање на губрето на пазарот нема соодветно образование.

Член 3

Мерката трајна забрана на производство и пласирање на губрето на пазар се спроведува од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство по предлог на државниот фитосанитарен инспектор кој констатирал неправилности при производство и пласирање на губриња на пазар поврзани со ризик за здравјето на луѓето, животните, растенијата и животната средина доколку се констатира дека:

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕС) 2003/2003 на Европскиот парламент и Совет од 13 октомври 2003 година која се однесува на губриња, CELEX бр. 32003R2003

- производниот процес не ги исполнува условите предвидени со технологијата за производство на ѓубриња;

- не се исполнети стандардите на Европската Унија во однос на квалитетот (ISO-стандардите) и безбедноста (HASAAP-стандардите);

- има отстапувања во производствениот процес кои можат да доведат до промена на квалитативните својства на ѓубрето;

- се врши пласирање на ѓубрето на пазарот, спротивно на условите што ги пропишал производителот; и

- не се одстранети причините за кои било донесено решение за привремена забрана за производство и пласирање на ѓубрињата на пазар во пропишаниот рок.

Член 4

Мерките за привремена или трајна забрана на производство и пласирање на ѓубрињата на пазар заради препакување или преетикетирање на ѓубрето се спроведуваат доколку се констатира дека:

- нема согласност од производителот на ѓубрињата за препакување и преетикетирање;

- пакувањата не се оригинални или во согласност со параметрите што ги пропишал производител на ѓубриња;

- етикетата не е оригинална или во согласност со условите што ги пропишал производителот на ѓубриња;

- параметрите наведени на етикетата на препакувањата или преетикетираната пратка не одговараат на оригиналната етикета на производителот на ѓубре; и

- количината не одговара на запишаната количина на етикетата која се наоѓа на препакуваното ѓубре.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-473/3
јули 2011 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Љупчо Димовски, с.р.

2683.

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за ѓубриња („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09 и 17/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА КОНТРОЛА НА УСЛОВИТЕ НА ПЛАСИРАЊЕ НА ЃУБРИЊАТА НА ПАЗАР НА ГОЛЕМО И МАЛО И НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЃУБРИЊА, МЕТОДИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ И ИСПИТУВАЊЕ, КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРИМЕРОЦИТЕ И ПОСТАПКАТА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на контрола на условите на пласирање на ѓубрињата на пазар на големо и мало и на контрола на квалитетот на ѓубриња, методите за земање на примероци и испитување, количеството на примероците и постапката.

Член 2

Начин на контрола на условите за пласирање на ѓубриња на пазарот на големо и мало се врши преку земање на примероци од страна на државниот инспектор за земјоделство, односно фитосанитарен инспектор кој зема три истоветни примероци од секој вид на пратка, за што составува записник.

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулацијата на Европскиот Парламент и Совет бр.2003/2003 од 13 октомври 2003 година која се однесува на вештачките ѓубриња со CELEX бр. 32003R2003.

Член 3

Земање на примероци кај минералните и органските ѓубриња во цврста и гранулирана состојба се врши со сонда за земање проба, која се состои од по три истоветни примероци со тежина од 2 kg., а кај ѓубрињата во течна состојба се зема по 3 истоветни примероци од секој вид на пратка според следнава табела:

Вид на ѓубре	пакувано	Количина кгр/лит	Пратката
1 Минерални ѓубриња	вреќи	50 кгр.	50,000 кгр
2 Минерално -комплексни ѓубриња	вреќи	50 кгр.	50,000 кгр
3 Минерално -комплексни ѓубриња (мал паковки)	вреќи/ паковки	мал 1; 5; 10 кгр	20,000кгр
4 Ринфузно ѓубре (минерално и минерално- комплексно)	контејнер		50,000 кгр
5 Течни ѓубриња(минерално и минерално- комплексно)	шишиња	1 ;2 ;5 ;10 кгр/лит	25,000 кгр/лит
6 Органско	вреќи/шишиња	0,5 до 5 кгр/лит.	25,000 кгр/лит.
7 Органо -минерални	вреќи/шишиња	10 до 100 кгр/лит.	25,000 кгр/лит.
8 Микробиолошки ѓубриња	вреќи/шишиња/ сандачиња	1 ; 5 ; 10;50 кгр/лит	20,000 кгр/лит

Член 4

Испитувањето на примероците на ѓубриња се врши преку физички и хемиски методи.

Член 5

Со физички методи се испитува влага и гранулометриски состав на ѓубрињата.

Член 6

Со хемиски методи се врши анализа на макро хранливи елементи:

Со анализа на макро хранливи елементи се одредуваат сите облици на азот и фосфор според растворливоста и калиум со користење на методите од Правилникот за неоргански ѓубриња.

Со анализа на секундарни макро хранливи елементи се одредуваат сите облици на калциум, магнезиум, сулфур според растворливоста и натриум, со користење на методите од Правилникот за неоргански ѓубриња.

Со користење на методите од Правилникот за неоргански ѓубриња се одредуваат минимум два микро хранливи елементи на ѓубриња.

Член 7

I. Со микробиолошки методи се одредуваат хетеротрофни микроорганизми и патогени микроорганизми :

- вкупни бактерии согласно МРА методата;
- амонификатори – гнилежни бактерии согласно Скробно - амонијак методата;
- квасци согласно Sabouraud-ова метода;
- мувли согласно Czapek - ова метода;
- актиномицети согласно Waksman-ов стандард;
- колиформни бактерии со Endo метода;
- стрептококи со SS метода;
- стафилококи со Chapman метода;
- Pseudomonas aeruginosa со метод на колиметрија;
- Proteus видови со SS метода;
- Salmonella со Green метода;
- Shigella со Wilson Blear метода и
- Bacterium coli со Andrade метода.

II. Одредување на физиолошки групи на микроорганизми опфаќа:

- азотобактер со Silica gel методата;
- нитрификатори со Silica gel методата и
- аеробни целулолитички микроорганизми со Silica gel методата.

III. Постапка за одредување на микроорганизмите

(1) Постапка за подготовка на проба за анализа (разредувања)

За подготовка на пробата за анализа (разредувања) се одмеруваат 10 g ѓубре (доколку се работи за биопрепарат во течна состојба 10 ml од истиот) во колба со 100 ml стерилна вода, се промешува и се добива разредување 1:10. Од ова разредување со стерилна пипета се

зема 1 ml и се внесува во епрувета во која има 10 ml стерилна вода, при што се добива разредување 1:100. Потоа од ова разредување со стерилна пипета се зема 1 ml и се внесува во друга епрувета во која има 10 ml стерилна вода, при што се добива разредување 1:1000. Од ова разредување со стерилна пипета се зема 1 ml и се внесува во нова епрувета во која има 10 ml стерилна вода, при што се добива разредување 1:10 000. Од последното разредување со стерилна пипета се зема 1 ml и се внесува во следна епрувета во која има 10 ml стерилна вода, при што се добива разредување 1:1 000 000.

(2) Одредување на поединечни видови на микроорганизми се врши со одредување на хетеротрофни микроорганизми и тоа:

- за одредување на вкупни бактерии се засејува 1 ml од подготвеното разредување 1:1 000 000 на хранителна подлога МПА;

- за одредување на амонификатори – гнилежни бактерии (бактериски спори) се засејува 1 ml од подготвеното разредување 1:1 000 000 на хранителна подлога направена според методата на Скробно - амонијак;

- за одредување на квасци се засејува 1 ml од подготвеното разредување 1:10 000 на хранителна подлога направена според Sabouraud-овата метода и

- за одредување на мувли се засејува 1 ml од подготвеното разредување 1:1 000 на хранителна подлога направена според методата на Czapek.

(3) Одредување на патогени микроорганизми се врши со:

- за одредување на *Escherichia coli* се засејува 1 ml од подготвеното разредување 1:10 на хранителна подлога направена според Endo методата;

- за одредување на стрептококи се засејуваат 1 ml од подготвените разредувања 1:100 и 1:1000 на хранителна подлога направена според SS методата;

- за одредување на стафилококи се засејуваат 1 ml од подготвените разредувања 1:100 и 1:1000 на хранителна подлога направена според Chapman методата;

- за одредување на *Pseudomonas aeruginosa* се засејува 1 ml од подготвеното разредување 1:10 на хранителна подлога направена според адекватна метода на колиметрија;

- за одредување на *Proteus* видовите се засејува 1 ml од подготвеното разредување 1:10 на хранителна подлога направена според SS методата;

- за одредување на *Salmonella* се засејува 25 g директно неразреден материјал на специјална хранителна подлога направена според Green методата и

- за одредување на *Shigella* се засејува 25 g директно неразреден материјал на специјална хранителна подлога направена според Wilson Blear методата.

(4) Одредување на физиолошки групи на микроорганизми се врши со:

- за одредување на азотобактер се засејува 1 g директно неразреден материјал на хранителна подлога направена според Silica gel методата, со додавање на 0,1 g CaCO_3 ;

- за одредување на нитрификатори се засејува 1 g директно неразреден материјал на хранителна подлога направена според Silica gel методата, со додавање на 0,1 g NaCO_3 и

- за одредување на аеробни целулолитички микроорганизми се засејува 1 g директно неразреден материјал на хранителна подлога направена според Silica gel методата, со додавање на 0,1 g KNO_3 .

Член 8

Сите групи микроорганизми се култивираат во термостат на температура од 30°C, со исклучок на *Escherichia coli*, *Salmonella* и *Shigella* кои се култивираат во термостат на температура од 37°C.

Вредностите при одредување на хетеротрофни и патогени микроорганизми се изразуваат така што бројот на израснатите колонии во петриевата здела се множи со употребеното разредување во грам (милилитар) материјал.

Вредностите при одредување на физиолошки групи на микроорганизми се изразуваат во проценти (%) на фертилни зрна.

Гранични вредности на микроорганизми (број на клетки / 1 g (1 ml)) Пресметување на резултати при одредување на физиолошки групи на микроорганизми според следната табела.

	Органски биопрепарати	и	Неоргански губриња
Вкупни бактерии	> 1000 000 000		> 100 000
Амонификатори	> 50 000 000		> 5 000
Габии (мувли и квасци)	< 10 000		0
Актиномицети	< 100 000		> 1 000
<i>Escherichia coli</i>	< 10		0
<i>Proteus</i>	< 10		0
<i>Salmonella</i>	0		0
<i>Shigella</i>	0		0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0		0
<i>Staphylococcus pyogenes</i>	0		0
<i>Streptococcus aureus</i>	0		0

Член 9

Примероците со записниците од член 2 од овој правилник се доставуваат до:

- еден примерок ја следи пробата до соодветната лабораторија за анализа;

- другиот примерок останува кај странката и

- третиот примерок се задржува во Државниот инспекторат за земјоделство.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-322/4
јули 2011 година
Скопје

Мистер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2684.

Врз основа на член 31-б став 1 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“, бр. број 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10 и 53/11) министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на известувањето заради недонесување на решение по поднесена жалба.

Член 2

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на Образец: „Известување заради недонесување на решение по поднесена жалба“, во формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот на известувањето од став 1 на овој член содржи:

- во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известувањето,

- број и датум,

- во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице, односно име и презиме на физичкото лице-подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и

- место за потпис на подносителот на известувањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-6913/3
19 август 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Образец

До
ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
СКОПЈЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ
заради недонесување на решение по поднесена жалба

(назив на правното лице / име и презиме на физичкото лице-подносител на известувањето)

(седиште на правното лице/адреса на физичкото лице-подносител на известувањето)

Краток опис поради што се поднесува известувањето:

Бидејќи во рокот утврден во член 31 став 8 од Законот за здравствено осигурување не е донесено решение по поднесена жалба поднесувам известување до Државниот управен инспекторат да изврши надзор во рокот утврден во член 31-б став 2 од Законот за здравствено осигурување во Министерството за здравство надлежно за одлучување заради не постапување по жалбата поднесена под број _____ на ден _____ до _____ против решението број _____ од _____ на _____
чија копија ја доставувам во прилог.

Датум: _____

Место: _____

Потпис на подносителот на
известувањето

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**2685.**

Врз основа на член 140-а став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09, 83/10, 156/10, 24/11 и 51/11) министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

□ ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување на решение за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување, односно на решение за одбивање на барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец – “Барање заради недонесување на решение за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување, односно на решение за одбивање на барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување”, на хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето,
- наслов на барањето,
- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење на подносителот на барањето),
- назначување на правото за кое претходно е поднесено барањето,
- краток опис на барањето,
- прилог: копија од поднесеното барање за остварување на право,
- место и датум на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5391/3
22 август 2011 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

ПРИЛОГ БР.1

До писарницата на
директорот на Фондот на
пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија

- Стручна служба
Подрачна единица

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување, односно на решение за одбивање на барањето за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување

Од _____
(име и презиме на подносителот на барањето)
со стан на ул. _____ бр. _____ од _____ општина
_____.

Подносителот на барањето на ден _____ год., поднесе барање за остварување на право _____.

Со оглед дека законскиот рок од 60 дена од поднесувањето на барањето е истечен, поднесувам барање до директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија -Стручна служба- Подрачна единица во _____ во рок од пет работни дена да донесе решение согласно член 140-а став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

ПРИЛОГ: Копија од поднесеното барање за остварување на право на

_____. бр. _____ од _____ год.

Место и датум

Подносител на барањето

2686.

Врз основа на член 25-а став 2 од Законот за матична евиденција за осигурениците и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 55/07, 102/08 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДАТОЦИТЕ УТВРДЕНИ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОДАТОЦИТЕ УТВРДЕНИ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето заради недонесување на решение за податоците утврдени во матичната евиденција, односно на решение за одбивање на барањето во рокот утврден во член 25 став 4 од Законот за матична евиденција за осигурениците и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец – “Барање заради недонесување на решение за податоците утврдени во матичната евиденција, односно на решение за одбивање на барањето“ на хартија во бела боја со формат А4, даден во Прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето,
- наслов на барањето,
- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење на подносителот на барањето),
- назначување на правото за кое претходно е поднесено барањето,
- краток опис на барањето,
- прилог: копија од поднесеното барање за остварување на право,
- место и датум на поднесување на барањето,
- потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5391/4
22 август 2011 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

ПРИЛОГ бр.1

**До писарницата на директорот на
Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија**

**- Стручна служба-
Подрачна единица**

БАРАЊЕ

заради недонесување на решение за податоците утврдени во матичната
евиденција, односно на решение за одбивање на барањето за податоците
утврдени во матичната евиденција

Од _____
(име и презиме на подносителот на барањето)
со стан на ул. _____ бр. _____ од _____ општина
_____.

Подносителот на барањето на ден _____ год., поднесе барање за
освистување на право _____.

Со оглед дека законскиот рок од 60 дена од поднесувањето на барањето е
истечен, поднесувам барање до директорот на Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија- Стручна служба- Подрачна единица во
_____ во рок од пет работни дена да донесе решение согласно член 25
став 4 од Законот за матична евиденција за осигурениците и корисниците на
правата од пензиското и инвалидското осигурување.

ПРИЛОГ: Копија од поднесеното барање за освистување на право на _____

бр. _____ од _____ год.

Место и датум

Подносител на барањето

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2687.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 29.8.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 38,740
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 40,019
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 39,489
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,924
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 32,099

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 77,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 78,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 66,00

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 54,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 39,399

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	76,50	76,00	75,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	78,00	77,50	77,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	65,50	65,00	64,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	54,00	53,50	53,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,845
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,836

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,413

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,222

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00,01 часот на 30.8.2011 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1143/1
29 август 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот,
м-р Рухи Бакију, с.р.

2688.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2011, поради техничка грешка, се врши следната исправка:

Во членот 69 од Правилникот наместо зборот: „Мајка“ треба да стои зборот: „Придружник“, а зборовите: „како придружник“ се бришат.

Во членот 80 од Правилникот, наместо бројот „70“ треба да стои бројот „69“, а наместо бројот „80“ треба да стои бројот „79“.

Во членот 83, став 2, алинеја 2, наместо зборот: „најмалку“ треба да стои зборот: „најмногу“.

Од Фондот за здравствено
осигурување на Македонија



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011115